

Инспекторите од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 235 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,116/2014,180/2014 и 33/2015), донесоа

ЗАКЛУЧОК

Постапката поведена со писмо број 16-2194/1 од 03.03.2015 година за вршење на редовен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица, се запира.

Образложение

Инспекторите од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика извршија редовен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица на ден 23.03. 2015 година.

Инспекцискиот надзор е извршен над применувањето и спроведувањето на Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013,187/2013,38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014 и 33/2015) Законот за семејството (“Службен весник на Република Македонија“, број 80/92, 09/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010, 39/2012, 44/2012, 38/2014 и 115/2014) подзаконските, поединечните и другите акти донесени врз нивна основа, во предметите за корисниците на правото за сместување на деца во установи за социјална заштита.

При инспекцискиот надзор не се констатирани неправилности во поглед на остварувањето и користењето на правото на сместување на деца во установи за социјална заштита за што е составен записник број 16-2194/2 од 24.03.2015 година.

Со оглед на горе наведеното,согласно член 41 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013 и 41/2014), се донесе заклучок како во диспозитивот

Жалбата не го задржува извршувањето на заклучокот согласно член 244 став 2 од Законот за социјалната заштита.

Заклучокот е донесен во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика на ден 24.03.2015 година под број 16-2194/3.

Упатство за правно средство: против овој заклучок може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка во рок од 8 дена од денот на приемот на решението преку Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

Инспектори за социјална заштита

Инспектор, Блага Челева
Инспектор, Слободан Трајковски
Инспектор, Мијалче Стојанов